



1. Вовед

Прочистувањето на загадени гасови, кои се јавуваат како продукти на согорување кај технолошките процеси е постапка која треба да се предвиди и спроведе согласно законските прописи и нормативи. Во зависност од процесот чии продукти се, гасовите имаат сложен состав, содржејќи во себе голем број на компоненти, хемиски соединенија, прашина, чад и др., чии концентрации често ги надминуваат дозволените граници.

Со цел да се даде придонес кон решавањето на овој проблем - заштита на човековата средина од индустриски загадувачи - постројки, од типот на котли и останати извори на загадување се предложи оригинална конструкција на Вентури апарат интегриран со плочест топлиноразменувач.

Идејата за интеграција на Вентури апарат со плочест топлиноразменувач гас - гас произлегува од можноста за искористување на топлината на гасовите кои одат на прочистување. При тоа се врши покачување на температурата на гасовите на излез, со што се подобрува расејувањето т.е. избегнува појавата на "тешки гасови", како негативна страна на оваа група прочистувачи. Конструкцијата е наменета за прочистување од прашината, а со апсорпција се врши прочистување и од некои загадувачки гасови, како SO_2 , NO_x .

ПРЕДМЕТОТ на истражување во докторската дисертација е дефинирање на струјно - топлинските процеси, релевантните теоретски карактеристики и фактори кои влијаат на ефикасноста на прочистување на гасовите од прашина и преносот на топлина и маса во конструкција од ваков тип.

Во рамките на вака дефинираниот проблем и предмет на истражување, поставена е темелна научна хипотеза: прочистувањето на гасот и неговото загревање на излезот од апаратот зависат од струјно- топлинските процеси во предложената конструкција. Со вака поставената научна хипотеза се очекува дека со проучување на специфичните процеси, ќе се овозможи оптимирање на геометријата, перформансите и карактеристиките на предложената конструкција.



Целта на докторската дисертација е теоретско и експериментално истражување на процесите во предложената конструкција со посебен осврт на процесот на пренос на топлина во пloчестиот дел и пренос на топлина и маса во Вентури апаратот.

Со изработенета докторска дисертација е постигнато:


- Моделирање на преносот на топлина кај пloчести топлиновразменувачи, гас-газ при различни режими на работа;
- Моделирање на процесот на прочистување на гасот со вода, во Вентури апаратот, при различни режими на работа;
- Решавање на моделите, изработка на програмски решенија и програмски пакет и добивање на база на податоци;
- Експериментални истражувања при различни режими на работа и различни параметри на влијателните големини и добивање на база на податоци;
- Проучување на процесите со примена на CFD техниката и добивање на база на податоци;
- Споредба и анализа на теоретските поставки и математичките модели, со експерименталните резултати и CFD техниката.

Дисертацијата ја сочинуваат вкупно шест глави.

Во рамките на поставениот предмет на истражување произлегоа неколку воведни интегративни целини, дадени во **ПРВАТА ГЛАВА**: осврт на особености и карактеристики на пloчести топлиновразменувачи; осврт на особености и карактеристики на Вентури скраберски постројки; опис со принцип на работа на предложен едно и повеќеканален модуларен Вентури апарат интегриран со пloчест топлиновразменувач.

Во **ВТОРАТА ГЛАВА** се дадени математичките модели на процесите на пренос на топлина и маса и прочистувањето во топлиновразменувачот и во Вентури апаратот, при различни режими на работа. Изработени се програмски решенија со нумерички пресметки. Изработен е програмски пакет.

Комплетноста и точноста на истражувања од ваков тип беа условени од експерименталните истражувања спроведени според следната методологија: изведба на елементи за експериментален модел и поставување на експериментална постројка; комплетирање на мерна опрема и дефинирање на мерни места; експериментални истражувања по фази при различни режими на работа и при



е теоретско и во предложената пренос на топлина во Вентури апаратот.

постигнато:

топлина кај плочести режими на работа; ве на гасот со вода, во на работа;

ограмски решенија и јодатоци;

различни режими на големини и

на CFD техниката и

вки и математичките и CFD техниката.

глави.

т на истражување ини, дадени во ПРВАТА карактеристики на плочести карактеристики на принцип на работа на Вентури апарат

модели на процесите прочистувањето во при различни режими ини со нумерички

ња од ваков тип беа спроведени според за експериментален пројека; комплетирање га; експериментални абота и при

различни вредности на влијателните големини. Овие истражувања и добиените резултати се сместени во ТРЕТАТА ГЛАВА.

Во ЧЕТВРТАТА ГЛАВА даден е опис на примената на CFD техниката, т.е. направена е адаптација на софтверскиот пакет ANSYS за услови на истражуваната конструкција.

Верификацијата на теоретските поставки и математичките модели, со анализа и споредба со експерименталните резултати, како и примената на CFD техниката, се елаборирани во ПЕТТАТА ГЛАВА.

На крајот е изложен ЗАКЛУЧОКОТ на дисертацијата во кој се обединети заклучоците од претходните глави и се изложени насоки на понатамошни истражувања.

Со тоа е заокружена една целина во која е дадена постапката за истражување на предложената конструкција.

Научниот придонес на докторската дисертација се согледува во поставувањето на нова постројка за прочистување на загадени гасови од прашина. Со направените проучувања се потврдува оправданоста на поставената конструкција од повеќе аспекти: постигнато е ефикасно прочистување при мали загуби на притисок и при релативно мала потрошувачка на вода, постигнато е покачување на температурата на прочистените гасови на излез.



На Техничкиот факултет - Битола, со некој континуитет на работа веќе повеќе од десет години, работи истражувачки тим на полето на предметната проблематика, што резултира со завршени два научно истражувачки проекти, трудови, елaborати, [1-13].

Заради специфичноста на предложената конструкција која е составена од плочест дел и Вентури апарат, направен е преглед на состојбата со моментални сознанија од повеќе аспекти .

За плочестиот дел од модулот истражувана е литература од областа на плочестите топлиноразменувачи. Во [14-21], наведени се предностите на плочестите топлиноразменувачи споредено со останатите типови. Тие се компактни, со помали димензии, ефективни, што е особено важно во интегрираната конструкција од предложениот тип.

Процесите на пренос на топлина, при дводимензионално, повеќе фазно, повеќе компонентно струење со или без промена на фаза, во канал формиран од паралелни плочи, со дефиниран променлив напречен пресек, се истражувани во литературата,



[18, 34, 35]. Решавањето на системите нелинеарни парцијални диференцијални равенки, како Navier – Stokes-овите, Euler-овите р-ки, се предмет на истражување во инженерската нумериичка математика [35-37], [url62, 64, 67]. Тоа се сложени системи, за чие решавање е потребно правилно дефинирање на граничните услови, потребни упростувања. Во денешни услови со примена на апликативните софтвери и нумериичката математика, проблемите при нивно решавање полека се надминуваат, [38-41]. Со примена на CFD техниката т.е. со користење на софтверските пакети наменети за решавање на проблемите од областа на струјно - топлинските процеси е овозможено подетално проучување на процесите во плочестите топлинеразменувачи [22-26]. Во [27-31] се дадени теоретските основи за оваа област врз која се и надградени самите софтвери, [23, 32, 33].

Во [27, 28, 36, 37] приложени се применети техники и нумеричките методи за решавање на поставените математички модели, од типот на ADI (Alternating Direct Implicit Method), TDMA (Tridiagonal Matrix Algorithm Method) методата, Runge-Kuta од 4 ред, методот на конечни разлики, елементи.

Интересот за работа врз проблематиката на струјно топлинските процеси во плочести топлинеразменувачи е актуелен, што се потврдува и со изработка на Докторски дисертации и проекти на повеќе научни институции во Светот, [url5, 10, 75].

Со истражување на литературата од областа на плочестите топлинеразменувачи за решавање на проблемот во докторската дисертација, се овозможи оптимирање на димензионите односи на плочестиот дел од модулот, во насока на зголемување на преминот на топлина. Однесувањето на гасот во плочестиот дел од модулот при различни услови на струење е разработено со примена на теоријата [28, 31, 36, 42].

Во докторската дисертација, **Вентури апаратот** е главен дел на модулот во кој се остварува процесот на прочистување на загадените гасови.

Процесите на прочистување на загадени гасови со бризгање на вода во грлото на Вентури апаратот се предмет на истражување во [43-46], прочистувањето на загадени гасови од прашина, во [47-49] и формирањето, движењето, димензиите на водените капки, во [9-12].

Од интерес се механизмите на прочистување во Вентури канал со правоаголен напречен пресек, што е модификација на класичните облици, [4, 24-26]. Во [url57] дадени се податоци од експериментални истражувања за однесувањето на Вентури апарат со правоаголен напречен пресек, димензиите на формираниите капки при



еарни парцијални
е, Euler-овите р-ки,
ричка математика
че решавање е
услови, потребни
а апликативните
мите при нивно
примена на CFD
кети наменети за
о - топлинските
на процесите во
[7-31] се дадени
адградени самите

енети техники и
ите математички
it Method), TDMA
ge-Kuta од 4 ред,

ата на струјно
вачи е актуелен,
ртации и проекти

та на плочестите
во докторската
јоните односи на
ање на преминот
дел од модулот
со примена на

т е главен дел на
ње на загадените

и со бризгање на
истражување во
шина, во [47-49] и
капки, во [9-12].
о Вентури канал
ја на класичните
експериментални
со правоаголен
при

распрскувањето на водата како и ефикасноста на прочистување од
честичките прашина. Механизмите на прочистување на гасот од
прашина и штетни гасови, се дадени во [url27]. Аеродинамичкото
однесување на честичките прашина, нивната дисперзија во зависност
од изворот на загадување, однесувањето при прочистување во
Вентури скрабери и останати уреди се предмет на истражување во
[url73, 74]. Местото на вбрзгување на водата во грлото на Вентури
каналот е исто така истражувано во [url58] со оптимирање на
димензионите односи на Вентури апаратот како и со струјните
параметри на гасот и водата. Нови облици и модификации на грлото
на Вентури апаратот се предмет на истражувања на водечките
светски фирмии од областа на прочистување, Alfa Laval, Croll,
Envirocare, EPA. Со поставување на серија Вентури скрабери односно
со мултилицирање на нивниот број, се постигнуваат поголеми
ефекти при процесот на прочистување од загадувачки гасови како
 SO_2 , [url45].

Предноста на Вентури скраберите за прочистување од
експлозивна прашина и осетливи гасови се истакнува во [url56].
Надминувањето на недостатоците на Вентури скраберите од аспект
на загадување на применетата вода во процесот, со нејзина
дислокација, третирање, се предмет на истражување во [url58]. Исто
така најчесто цитираните недостатоци на Вентури скраберите,
појавата на тешки гасови во околината на изворот на загадување, се
предмет на истражување во [url30].

Во докторската дисертација покрај теоретските истражувања
користени се и **експериментални истражувања**.

При експерименталните истражувања по фази, користени се
класични методи за мерење на струјно топлинските големини во
дефинирани мерни места и познати процедури со користење на
софистицирани мерни инструменти, [2-4, 6].

При тоа направени се потребни конструктивни зафати и
прилагодувања на испитната постројка по фази на истражување.

■
Во истражувањата во докторската дисертација применета е
CFD техниката.

Со преглед на литературата која се однесува на решавање на
проблемите при струјно-топлинските процеси кои се случуваат во
предложената конструкција, со помош на CFD, констатиран е висок
степен на сознанија и интерес за работа, [35, 50-52].



Бројот на софтверски пакети кои се занимаваат со проучување на ваквите процеси, расте со паралелно усовршување на вградените кодови. На INTERNET страниците даден е преглед на софтвери кои се користат во оваа област, преку демо верзии, туторијали.

За истражувањата во рамките на оваа дисертација користен е ANSYS FLOTTRAN 2D/3D софтверот, [53-55, 57]. Во последните години поставени се неколку верзии: 5.4 (1997-2002), 6.1 (2002-2004), 9 (2004) и 11 (2007). Во сите верзии интерактивниот дел базира на ист принцип на користење.

За нумеричко решавање на струјно-топлинските процеси проучувани се можностите што ги имаат останати апликативни софтвери, MATLAB, FEMLAB, FLUENT, NISA [35, 38].

При изборот на софтверот ограничувачки фактор сеуште е нивната висока цена и потребата од мокни процесори. Од таа причина развиен е сопствен математички модел и софтверски пакет кој овозможува пресметка на процесите во модулот со задоволителна точност. Развиениот софтверски пакет бара помала меморија од професионалите софтверски пакети. Неговата точност е проверена експериментално а одредени пресметки се споредени и со програмскиот пакет ANSYS.

За програмско решавање на моделот користен е VBA програмски јазик за Excel /Microsoft Office, [63]. Истиот базира на Fortran-ски процедури со промена на синтаксата. Во литературата се среќаваат изворни кодови запишани во Fortran-ски јазик кои се однесуваат на познати и сложени примери за струјно - топлински процеси, [39, 41, 56].

За дефинирање и цртање на физичкиот модел на конструкцијата користени се комерцијалните софтвери, AUTO CAD и SOLID WORKS 2004/2007.